

З а п и с н и к

Од 17-та редовна седница на Советот на општина Василево

Советот на општина Василево ја одржа 17-та редовна седница на ден 29.12.2018 година (Сабота) со почеток во 14.00 часот во просториите на Домот на културата во Василево.

Седницата ја свика и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.

На седницата од оправдани причини не присуствуваше Виолета Ристова и Ракип Асанов.

На седницата присуствуваа Марјан Јанев градоначалник на општина Василево Бранко Андонов, Горан Андонов претставници од општинската администрација и Снежана Костадинова претставник од ЈКП, „Турија“ Василево

По отворената расправа по записникот од шеснаесетата седница на Совет на општина Василево одржана на ден 21.12.2018 година немаше забелешки, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 13 гласа, за, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.

За работа на 17-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот дневен ред.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Давање согласност на Програмата за работа на ЈКП Турија п.о Василево за 2019 година , донесена од Управниот одбор на ЈПКД Турија п.о. Василево.
2. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“Василево за утврдување на цената на водата за пиење или водоснабдување.
3. Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“Василево за утврдување на цената за собирањер и одведување на урбани отпадни води.
4. Предлог- Буџет на општина Василево за 2019 година.
5. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2019 година.
6. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за плати на државните службеници за 2019 година.

По отворената расправа по дневниот ред за работа на 17- та седница на Советот на општина Василево за збор се јави Христина Гошева член на Советот на општина Василево предлага дополнување на дневниот ред: како седма точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Годишниот план за обука на општинската администрација за 2019 година,

Немаше друг пријавено за збор предлогот на Христина Гошева: како седма точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Годишниот план за обука на општинската

администрација за 2019 година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, ,, против, нема и ,, воздржани, 4.

Дневниот ред за работа на 17-та седница на Советот на општина Василевосо усвоениот предлог на Христина Гошева како седма точка од дневниот ред да биде: Давање согласност на Годишниот план за обука на општинската администрација за 2019 година, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, ,, против, нема и ,, воздржани, 4.

1.

По отворената расправа по првата точка од дневниот ред: Давање согласност на Програмата за работа на ЈКП Турија п.о Василево за 2019 година , донесена од Управниот одбор на ЈПКД Турија п.о. Василево, никој не се јави за збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, ,, против, нема и ,, воздржани, 4.

2.

По отворената расправа по втората точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“Василево за утврдување на цената на водата за пиење или водоснабдување никој не се јави за збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, ,, против, нема и ,, воздржани, 4.

3.

По отворената расправа по третата точка од дневниот ред: Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“Василево за утврдување на цената за собирањер и одведување на урбани отпадни води за збор се јави Сања Христова член на Советот на општина Василево од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ рече дека нејзиното прашање се однесува до претставникот од ЈКП „Турија “ Василево Васе Костадинов по првата, втората и третата точка, праша дали се знае точниот број на вработени во ЈКП, дали вработените доаѓат навремено на работа и дали зголемувањето на цената на водата за пиење истовремено со тоа оди зголемувањето на цената и на отпадните води и дали ЈКП стои зад квалитетот на водата за пиење затоа што советничката група на ВМРО – ДПМНЕ има реагирано и од предходните години дека водата за пиење не е исправна, општината нема ништо превземено само населението привремено беше известно дека водата за пиење не е безбедна ниту беа обезбедени цистерни за снабдување на населението со вода а граѓаните финансиски не се мокни секојдневно да купуват вода за пиење.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека за дел од прашањата не е надлежен да одговори а што се однесува за прашањето околу квалитетот на водата за пиење рече доколку советниците ги пратат мдиумите ќе биле запознаени дека квалитетот на водата за пиење е подобрен и е со најдобар квалитет од кога се направени филтер станиците на Ташли Баир и во Добрашинци, уште со неговото доаѓање како

градоначалник извршена е комплетна реконструкција, заменети се сите филтери, вметнат е активен јаглен за прочистување на водата потрошени се околу 1.000.000 денари за да има здрава и квалитетна вода за пиење. Вината ја гледа во предходната влас рече дека таква активнос требало да се презема уште во 2009 до 2017 година требало да се изврши реконструкција на двата филтери во Ташли Баир и Добрашинци во тој период нема ништо превземено за подобрување на квалитетот на водата за пиење со неговото доаѓање извршено е и перене на базените и целата водоводна мрежа. Во предходниот период од Центарот за јавно здравје секој месец има стигнувано извештај за некавалитетна и не исправна вода за пиење. Упати критика со советниците од советничката група на ВМРО – ДПМНЕ повеќе да ги пратат медиумите за навремено да бидат информирани за активностите кој ги презема општина Василево.

Васе Костадинов претставник од ЈКП Турија Василево во врска за цената за вода за пиење со новиот Закон за вода цената покрај регулаторната комисија за енергетика преку горивото нафтата сите тие работи сега регулаторната комисија ја зима обврската да ја утврдува цената за вода пиење комисијата ја има и таа обврска да ја утврдува и цената за отпадни води. Од страна на регулаторната комисија има испратено двајца консултанти во книговодството на ЈКП најпрво ги имат утврдено приходите од вода, расходите и имат дојдено до заклучок дека минимално што треба да може ЈКП да работи рентабилно цената се зголемува за 0,50 и изнесува 32,36 за тоа Управниот одбор донесе таква одлука, додека за утврдување на цената за отпадни води беше паушална и регулаторната комисија за енергетика неодамна паушално да се факторира за отпадни води и по нивна методологија утврдија дека бруто цената треба да изнесува 5,61 по книговодствена состојба и е утврдено за 2017 година секое домаќинство троши просек 12 кубика вода и врз основа на тоа се дојде до Заклучок дека цената за реголирање на отпадни води треба бруто цена да изнесува 5,61 и бруто цена за правни лица 10,62 ден на м3 што значи цената за отпадни води ќе се намали, до тогаш цената изнесуваше 100 денари на м3

Немаше друг пријавено за збор третата точка: Давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за утврдување на цената за собирањер и одведување на урбани отпадни води беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, „ против, нема и „ воздржани, 4.

4.

По отворената расправа по четвртата точка од дневниот ред: Предлог- Буџет на општина Василево за 2019 година за збор се јави Христина Гошева Член на Советот на општина Василево, поради прилив на средства од 2.200.000 денари предлага дополнување на Предлог- Буџетот за 2019 и истата да биде составен дел од Буџетот за 2019 година и тоа на приходна ставка 741 трансвери од други нивоа на влас се зголемува за 2.200.000 денари и расходна сметка во Ао програмата се отвара нова ставка 413 тековна резерва и се предвидуваат средства во износ од 200.000 денари во програмата АО ставка 464 разни трансвери се зголемуваат средствата во износ 1.750.000 денари и

програмата Ео се отвара нова ставка 404 надоместоци и се предвидуваат средства во износ од 250.000 денари предлага до Советот да го изгласа.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека на предходната седница има кажано дека Буџетот за 2019 година е направен според новите правила од Министерството за финансии се правени во рамки на расположивите средства односно средствата кои се обезбедени, насоките дадени од Владата на Република Македонија за изготвување на Буџетите на општините за 2019 година се дека истите треба да се движат во рамки на просечната реализација од изминатите три години зголемено за 10 %, Ова е направено со цел од една страна нереално да не се билдат Буџетите и од друга страна да не се задолжуваат општините. Доколку се обезбедат повеќе средства истите ќе се реализираат преку зголемување и ребаланс на Буџетот рече во своето образложение градоначалникот на општина Василево Марјан Јанев Рече дека вкупниот Буџет за 2019 година изнесува 170.100.150 денари од кој основен Буџет 91,366.350 денари тоа се средства од владата кој што ги префрла на локалната самоуправ за раздолжување на долгови према приватниот сектор тоа се околу 30.000.000 денари Основниот Буџетет ќе изнесува 62.000.000 реален и устварлив 5.730.000 расходи од самофинансирачки активности приходи кој што ги имат самите училишта плаќање на месечни надоместоци и чланарини. Блок дотаците за училиштата оваа година се накачени од страна на владата изнесуваат 68.000.000 денари за плати на вработените во училиштата, 5.000.000 денари средства кој што треба да бидат префрлени на сметка на општина Василево за изградба на улица во Василево од поштата до повеќенаменското игралиште и улиуцата што е изградена во Василево према ресторанот Мисстон и улица во Старо Владевци.

Марјан Трајков рече на дневен ред е точката за изгласување на Предлог Буџетот за 2019 година предмалку советничката Христина Гошева предложи надополнување на Буџетот уште за 2.200.000 денари смета дека прво треба предлогот да се стави на гласење да се направи надополнување на Буџетот па после да се расправа за Буџетот за 2019 година.

Предлогот на Христина Гошева за надополнување на Предлог- Буџетот за 2019 и истата да биде составен дел од Буџетот за 2019 година и тоа на приходна ставка 741 трансвери од други нивоа на влас се зголемува за 2.200.000 денари и расходна сметка во Ао програмата се отвара нова ставка 413 тековна резерва и се предвидуваат средства во износ од 200.000 денари во програмата АО ставка 464 разни трансвери се зголемуваат средствата во износ 1.750.000 денари и програмата Ео се отвара нова ставка 404 надоместоци и се предвидуваат средства во износ од 250.000 денари, беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, ,, против,, 4 и ,, воздржани,, нема.

Четвртата точка: Предлог- Буџет на општина Василево за 2019 година со усвоеното надополнување на Предлог- Буџетот за 2019 и истата да биде составен дел од Буџетот за 2019 година и тоа на приходна ставка 741 трансвери од други нивоа на влас се зголемува за 2.200.000 денари и расходна сметка во Ао програмата се отвара нова ставка 413 тековна резерва и се предвидуваат средства во износ од 200.000 денари во програмата АО ставка 464 разни трансвери се зголемуваат средствата во износ 1.750.000 денари и програмата Ео се отвара нова ставка 404 надоместоци и се предвидуваат средства во износ од 250.000 денари, беше ставена на гласење од вкупно присутни 13 советници

Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа, за, ,, против,, 4 и ,, воздржани,, нема.

5.

По отворената расправа по петата точка: Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Василево за 2019 година, никој не се јави за збор збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа, за, ,, против,, 4 и ,, воздржани,, нема.

6.

По отворената расправа по шестата точка: Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за плати на државните службеници за 2019 година, никој не се јави за збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа, за, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4.

7.

По отворената расправа по седмата точка: Давање согласност на Годишниот план за обука на општинската администрација за 2019 година, никој не се јави за збор беше ставен на гласење од вкупно присутни 13 советници Советот на општина Василево ја усвои со 9 гласа, за, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 4.

По исцрпениот дневен ред претседателот на Советот на општина Василево Крсте Панев ја затвори 17- та седница на Советот на општина Василево.

Записничар:
Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев